

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 60

Год. LX

Понеделник, 6 септември 2004

Цена на овој број е 130 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1139. Закон за изменување и дополнување на Законот за локалните избори.....	1	за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ - Скопје.....	4
1140. Одлука за условите и критериумите за репласирање на средствата од компензационите фондови од странска помош.....	2	1146. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - Скопје.....	4
1141. Решение за именување претседател, секретар и членови на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди.....	3	1147. Правилник за формата и содржината на образецот на пријавата за утврдување на часот и распоредот на работното време.....	4
1142. Решение за разрешување од функцијата заменик на директорот на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ - Скопје.....	3	1148. Програма за содржините од областа на постапување во случај на сообраќајна незгода (укажување на прва помош) .....	6
1143. Решение за именување заменик на директорот на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ - Скопје.....	4	1149. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	8
1144. Решение за именување член на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта Скопје.....	4	1150. Измени и дополнувања на Упатството за спроведување на Одлуката за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност.....	8
1145. Решение за разрешување од должноста член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП		Огласен дел.....	1-24

### 1139.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

### УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за локалните избори, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 септември 2004 година.

Бр. 07-3566/1  
3 септември 2004 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**  
Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

### ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ

#### Член 1

Во Законот за локалните избори ("Службен весник на Република Македонија" број 46/96, 12/2003, 35/2004 и 52/2004), во членот 7 став 1 зборовите: "третата седмица во месец октомври" се заменуваат со зборовите: "првата седмица во месец март".

#### Член 2

Членот 75-а се менува и гласи:  
"Првите наредни локални избори за членови на совети и градоначалници ќе се одржат најдоцна до 31 март 2005 година.

Мандатот на постојните градоначалници и членовите на советите трае до изборот на нови градоначалници и членови на советите."

#### Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

**L I G J I**  
**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT**  
**PËR ZGJEDHJET LOKALE**

Neni 1

Në Ligjin për zgjedhjet lokale ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 46/1996, 12/2003, 35/2004 dhe 52/2004), në nenin 7 paragrafi 1 fjalët "java e tretë në muajin tetor" zëvendësohen me fjalët "java e parë në muajin mars".

Neni 2

Neni 75-a ndryshon si vijon:  
"Zgjedhjet e para të ardhshme lokale për anëtarë të këshillave dhe për prefektë do të mbahen më së voni deri më 31 mars 2005.

Mandati i prefektëve dhe anëtarëve ekzistues të këshillave zgjat deri në zgjedhjen e prefektëve të rinj dhe anëtarëve të këshillave".

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

**1140.**

Vrz основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.08.2004 година донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РЕПЛАСИ-**  
**РАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД КОМПЕНЗАЦИОНИТЕ**  
**ФОНДОВИ ОД СТРАНСКА ПОМОШ**

Член 1

Средствата што се обезбедуваат во Компензационите фондови од странска помош (во натамошниот текст: Фондови) Комисијата за менаџмент со Компензационите фондови (во натамошниот текст: Комисија) ќе ги доделува во форма на кредит на правни лица според условите и критериумите утврдени со оваа одлука.

Член 2

Средствата од фондовите ќе се користат за давање долгорочни и краткорочни кредити за поддршка на мали и средни претпријатија.

Со средствата од Фондот ќе се создаваат услови за зголемување на капацитетот на малите и средни претпријатија, за креирање на нови работни места и вработување на невработени лица, за продуктивно почетно инвестирање.

Член 3

Пласирањето на средствата од фондовите ќе се врши преку објавување на јавен повик во средствата за јавно информирање.

Член 4

Јавниот повик го објавува Министерството за финансии до кого се поднесуваат и барањата за одобрување на кредит од фондовите. Барањата се проследуваат до ресорните министерства за подготвување на предлог.

За одобрување на кредитот одлучува Комисијата, по прибавен предлог од ресорните министерства.

Член 5

При одобрувањето на кредит од фондовите Комисијата ќе ги поддржува програмите/барањата кои ги исполнуваат следните критериуми:

- позитивни финансиски резултати во последната година;
- да нема достасани неизмирени обврски кон државата (даноци, придонеси и други давачки, како и разни позајмици и други обврски врз комерцијална основа).

Член 6

Средствата од Фондот ќе се одобруваат под следните услови:

1. Долгорочни кредити:  
- грејс период од една година сметано од денот на првата исплата на одобрените средства, за кој период се плаќа камата;

- рок на враќање 20 еднакви тримесечни рати и
- редовна камата од 3% годишно.

2. Краткорочни кредити:

- грејс период од три месеци сметано од денот на првата исплата на одобрените средства, за кој период се плаќа камата;

- рок на враќање 3 еднакви тримесечни рати и
- редовна камата од 3% годишно.

Задолжувањето на корисникот и пресметувањето на каматата ќе се врши во ЕВРА, а плаќањето на доспеаните обврски ќе се врши во денарска противвредност според средниот курс на ЕВРО во Народна Банка на Република Македонија на денот на уплатата.

Во случај на задоцнување на плаќањето на обврските во утврдените рокови, на стасаните, а неизмирени обврски се пресметува и наплаќа затезна камата сметано од првиот ден на стасувањето до денот на наплатата во висина на затезната камата пропишана со Закон.

Член 7

Правото на користење на кредит од Фондот може да се оствари врз основа на поднесено барање до Министерството за финансии на Образец 1 кој е составен дел на оваа одлука.

Кон барањето подносителот е должен да достави:

- инвестициона програма;
- барање за одобрување на краткорочен кредит со образложение;
- докази за критериумите утврдени во член 5 од оваа одлука и
- решение од уписот во Трговски регистар.

Ненавремените и нецелосни барања нема да се земат на разгледување.

За одлуката сврзана со поднесеното барање подносителот ќе биде известен во рок од 60 дена од денот на завршувањето на јавниот повик.

Член 8

Врз основа на одлуката за одобрени средства од Фондот, корисникот склучува Договор со Министерството за финансии, при што корисникот е должен да ја приложи следната документација:

- за долгорочни кредити хипотека на недвижен имот од прв ред најмалку во висина од 2:1 во однос на износот на одобриот долгорочен кредит и засметаната камата или банкарска гаранција во висина на одобриот долгорочен кредит и засметаната камата;
- за краткорочни кредити банкарска гаранција во висина на одобриот краткорочен кредит и засметаната камата.

Член 9

Средствата од Фондот ќе се префрлуваат по барање на корисникот врз основа на доставена исплатна документација (фактура, ситуација и друго) на добавувачот или извршителот на работите.

Член 10

Доколку се констатира дека средствата од кредитот се ненаменски искористени, корисникот е должен да го врати кредитот заедно со пресметаната камата (редовна и затезна) во рок од 15 дена од денот на констатирањето на неправилноста во користењето на средствата.

Член 11

Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средствата од Компензациониот фонд од странска помош ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/01).

Започнатите постапки ќе се довршат според Одлуката врз основа на која е започната постапката.

За кредитите кои се одобрени согласно Одлуката за условите и критериумите за репламирање на средствата од Компензациониот фонд од странска помош ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/95) и Одлуката за условите и критериумите за репламирање на средствата од Компензациониот фонд од странска помош ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/01) ќе се применуваат одредбите од истите до целосно враќање на кредитите.

#### Член 12

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3057/1  
23 август 2004 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Хари Костов**, с.р.

(Образец 1)

### БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КРЕДИТ

#### 1. Кредитобарател:

\_\_\_\_\_ (Име на фирмата)

#### 2. Адреса на фирмата

\_\_\_\_\_ (Улица, број, телефон/факс, Е - маил)

#### 3. Краток опис на проектот/ барањето :

\_\_\_\_\_

#### 4. Стопанска дејност на која и припаѓа: (Согласно класификацијата на економските дејности)

\_\_\_\_\_

#### 5. Форми на вложување (со заокружување):

5.1. За продуктивно почетно инвестирање.

5.2. Вложување во отстранување на тесни грла, реконструкција и модернизација

#### 6. Вкупен број на работници вработени на неопрделено време

6.1. Број на нововработени лица кои ќе се вработат со реализација на проектот: \_\_\_\_\_

#### 7. Вкупно планирани вложувања (во денари): \_\_\_\_\_

7.1. Сопствени средства: \_\_\_\_\_

7.2. Други извори: \_\_\_\_\_

7.3. Средства кои се бараат од фондот \_\_\_\_\_

#### 8. Бонитет на фирмата – издаден од Централниот регистар

9. Извештај од УЈП за редовност во плаќање на даноци (во прилог).

10. Потврди од Фондот за ПИОМ и ФЗО за редовност во плаќање на придонесите (во прилог).

\_\_\_\_\_ Кредитобарател:

\_\_\_\_\_ (место и дата)

#### 1141.

Врз основа на член 54 и 55 од Законот за заштита од елементарни непогоди ("Службен весник на СРМ" бр. 39/77, 6/81, 47/89 и 27/90) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 август 2004 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА И УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ШТЕТАТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

1. За претседател, секретар и членови на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди се именуваат:

а) за претседател  
- Доне Влашки, државен советник во Министерството за финансии;

б) за секретар  
- Лилја Јанкова, советник во Секторот за макроекономија во Министерството за финансии;

в) за членови:  
- Сами Бислими, помошник раководител на Сектор во Министерството за економија;

- Маријанчо Величковски, дипл. машински инженер, вработен во АД за осигурување "Вардар" - Скопје;

- Марин Деливанов, дипл. град. инженер, советник во Секторот за станбено-комунални и инфраструктура при Министерството за транспорт и врски;

- Љупчо Манчевски, дипл. град. инженер, советник за просторни планови и издавање на просторна согласност во Министерството за животна средина и просторно планирање;

- Елена Мартиновска, директор за решавање на штети во АД за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија - Скопје;

- Славица Најдовска, советник во Одделението за цивилна заштита при Секторот за цивилна одбрана и кризен менаџмент во Министерството за одбрана;

- д-р Никола Ночевски, научен советник во ЈНУ Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - Скопје;

- Селајдин Мемеди, заменик на раководителот на Секторот за национални сметки во Државниот завод за статистика;

- Пандора Стојановиќ, вработена во Управата за хидрометеоролошки работи - Скопје;

- Ристо Чивчиев, директор на Државниот инспекторат за земјоделство;

- Богдан Шаљик, дипл. економист раководител на Одделение во Министерството за здравство,

- Ристо Танески, помошник раководител на Секторот во Министерството за култура.

2. Со именувањето на претседателот, секретарот и членовите на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3048/1  
10 август 2004 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Хари Костов**, с.р.

#### 1142.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/2002, и 40/2003) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 август 2004 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА "МАКЕДОНИЈАПАТ" - СКОПЈЕ

1. Ѓорѓи Пупаковски се разрешува од функцијата заменик на директорот на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта "Македонијапат" - Скопје, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-3094/1  
16 август 2004 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Хари Костов, с.р.**

#### 1143.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 август 2004 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА “МАКЕДОНИЈАПАТ” - СКОПЈЕ

1. За заменик на директорот на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта “Македонијат” - Скопје се именува Кемаљ Камили, економист.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-3095/1  
16 август 2004 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Хари Костов, с.р.**

#### 1144.

Врз основа на член 23 од Законот за јавните патишта (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/96, 40/99, 96/2000 и 29/2002) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 август 2004 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА - СКОПЈЕ

1. За член на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје се именува Горѓи Пупаковски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-3096/1  
16 август 2004 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Хари Костов, с.р.**

#### 1145.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 август 2004 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА “МАКЕДОНИЈАПАТ” - СКОПЈЕ

1. Илиос Вилос се разрешува од должноста член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта “Македонијат” - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-3097/1  
16 август 2004 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Хари Костов, с.р.**

#### 1146.

Врз основа на член 50 од Законот за капитално финансирано пензиско осигурување (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 август 2004 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ - СКОПЈЕ

1. Џемаил Елмази се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување-Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-3098/1  
16 август 2004 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Хари Костов, с.р.**

#### 1147.

Врз основа на член 26 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04), министерот за труд и социјална политика донесе

#### ПРАВЛНИК

#### ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПРИЈАВАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЧАСОТ И РАСПОРЕДОТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

##### Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на пријавата за утврдување на часот и распоредот на работното време на продавниците, магацините, складовите, бензинските станици и деловните простории.

##### Член 2

Пријавата од член 1 на овој правилник е дадена на формат А4 и ги содржи следните податоци: назив и седиште на фирмата, дејност според Одлуката за националната класификација на дејности, адреса на продажниот објект и општина, вид на продажниот објект во кој ќе се врши трговијата, бројот на вработените во продажниот објект и часот и распоредот на работното време.

Образецот на пријавата од член 1 на овој правилник е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

##### Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-2703/4  
1 септември 2004 година  
Скопје

Министер,  
**Јован Манасијевски, с.р.**

ДО: ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

ОПШТИНА, ОДНОСНО ГРАД СКОПЈЕ

Место за печат и архивски број  
на подносителот на пријавата

## ПРИЈАВА

ЗА ЧАСОТ И РАСПОРЕДОТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ВО ПРОДАЖНИТЕ ОБЈЕКТИ  
ВО КОИ СЕ ВРШИ ТРГОВИЈА

- Назив на фирмата на подносителот на пријавата: \_\_\_\_\_
- Седиште на фирмата на подносителот на пријавата во согласност со уписот на трговецот во трговскиот регистар  
ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ место \_\_\_\_\_
- Дејност според Одлуката за националната класификација на дејности:  
Шифра \_\_\_\_\_  
Опис \_\_\_\_\_
- Адреса на продажниот објект и општина  
ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_  
место \_\_\_\_\_
- Вид на продажниот објект во кој ќе се врши трговија (трговија на мало, трговија на големо, услуги во трговијата и трговија надвор од продавниците)
 

<input type="checkbox"/> Продавница	<input type="checkbox"/> Склад за нафтени деривати
<input type="checkbox"/> Самопослуга	<input type="checkbox"/> Пазар на големо (зелен пазар)
<input type="checkbox"/> Стоковна куќа	<input type="checkbox"/> Пазар на мало (зелен пазар)
<input type="checkbox"/> Бензинска станица	<input type="checkbox"/> Посебно организиран дел на зелен пазар
<input type="checkbox"/> Магазин	<input type="checkbox"/> Пазар за продажба на стари моторни возила
<input type="checkbox"/> Склад на мало - стовариште	<input type="checkbox"/> Пазар за продажба на мало на добитоци
<input type="checkbox"/> Склад на големо	
<input type="checkbox"/> Посебно организиран затворен пазар	<input type="checkbox"/> Сдеми и стопански изложби
<input type="checkbox"/> Киоск	<input type="checkbox"/> Продажба на панаѓури
<input type="checkbox"/> Продажба преку автомат	<input type="checkbox"/> Услуги во трговијата
<input type="checkbox"/> Подакжен продавач	

Забелешка: квадратичен бреч издод на продажниот објект за кој се однесува оваа пријава се воболмува со X

- Број на вработени во продажниот објект за кој се поднесува пријавата \_\_\_\_\_
- Распоред на работно време  
Продажниот објект ќе работи:  
ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТОК од \_\_\_\_\_ часот до \_\_\_\_\_ часот;  
САБОТА од \_\_\_\_\_ часот до \_\_\_\_\_ часот;  
НЕДЕЛА од \_\_\_\_\_ часот до \_\_\_\_\_ часот;

М.П.

Потпис

Место за заверка од Државниот  
инспекторат за трудМесто за заверка од Општината,  
односно Градот Скопје

1148.

Врз основа на член 244 став 5 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на РМ“ бр. 14/98, 38/2002 и 38/2004), министерот за здравство донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА СОДРЖИНИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ПОСТАПУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА СООБРАЌАЈНА НЕЗГОДА  
(УКАЖУВАЊЕ НА ПРВА ПОМОШ)**

Со оваа програма се утврдува содржината од областа на постапување во случај на сообраќајна незгода (укажување на прва помош).

Програмата ќе се реализира со десетчасовен курс по прва помош на кој кандидатите за возачи ќе се обучуваат за пружање на прва помош преку соодветна теоретска и практична обука и тоа:

СОДРЖИНА		Теоретска обука (мин.)	Практична Обука (мин.)
1.	Што е прва помош	10	
2.	Средства за укажување прва помош	10	
2.1.	Видови средства за укажување прва помош и содржината на кутијата за прва помош		
3.	Должност за укажување прва помош	5	
4.	Општи постапки при сообраќајна незгода	10	10
4.1.	Обезбедување на местото на незгодата		
4.2.	Итен одговор		
4.3.	Известување на службите - повик за помош		
5.	Укажување на прва помош на повреден на местото на незгодата	20	20
5.1.	Обезбедување на просторот околу повредениот		
5.2.	Пристап и преглед на повредениот		
5.3.	Согласност за укажување прва помош		
5.4.	Повик на помош		
5.5.	Пресметување на повредениот од местото на незгодата - при опасност по живот		
5.6.	Постапка со облеката на повредениот		
5.7.	Постапка при незгоди со повеќе повредени		
6.	Проверка на знаци на живот	10	10
6.1.	Проверка на свест		
6.2.	Проверка на проодноста на дишните патишта		
6.3.	Проверка на дишењето		
6.4.	Проверка на работата на срцето		
7.	Постапка со повреден во бессознание	5	10
8.	Постапка со повреден при задушување	5	5
8.1.	Главни причини кои доведуваат до задушување		
8.2.	Постапка при задушување со страна тело		
9.	Постапка при престанок на дишењето	15	15
9.1.	Проверка и прочистување на дишните патишта		
9.2.	Постапка при престанок на дишењето		
9.3.	Техники на вештачко дишење		
	- Вештачко дишење кај возрасни		
	- Вештачко дишење кај деца		

<b>10.</b>	<b>Престанок на работата на срцето</b>	<b>20</b>	<b>10</b>
10.1.	Причини за престанок на работата на срцето		
10.2.	Препознавање на престанокот на работата на срцето		
10.3.	Начин на изведување на надворешно притискање на срцето - Кај возрасни - Кај деца		
<b>11.</b>	<b>Комбинирана метода на оживување</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
11.1.	Начин на изведување на вештачко дишење и надворешно притискање на срцето - Кај возрасни - Кај деца		
11.2.	До кога треба да се продолжи со оживувањето?		
<b>12.</b>	<b>Постапка при срцев удар</b>	<b>5</b>	
<b>13.</b>	<b>Крварење</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
13.1	Видови на крварење		
13.2.	Начин на сопирање на обилно крварење		
<b>14.</b>	<b>Шок</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
14.1.	Причини		
14.2.	Препознавање		
14.3.	Прва помош		
<b>15.</b>	<b>Повреди</b>		
15.1.	Видови на повреди	5	
15.2.	Прва помош кај механички повреди	5	
15.3.	Техники на преврски во зависност од местото на повредата	10	20
15.4.	Скршеници на коски - Видови на скршеници и препознавање - Прва помош	20	20
15.5.	Нагмечување, исчашување и шинување - Познавање - Прва помош	5	10
15.6.	Термички повреди - Изгореници (видови, препознавање и прва помош) - Топлотен удар и сончаница - Смрзнатини и оладување на телото (препознавање и прва помош)	15	15
15.7.	Хемиски повреди - Препознавање - Прва помош	5	5
<b>16.</b>	<b>Повреди на делови на телото со посебен третман</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
16.1.	Повреди на главата		
16.2.	Повреди на вратот		
16.3.	Повреди на рбетниот столб и карлицата		
16.4.	Повреди на градниот кош		
16.5.	Повреди на стомакот		
16.6.	Пригмечени екстремитети		
<b>17.</b>	<b>Прва помош при труења</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>18.</b>	<b>Нега и транспорт на повредениот</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	<b>Вкупно:</b>	<b>240</b>	<b>210</b>
	<b>СЕ ВКУПНО минути:</b>	<b>450</b>	

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-5074/9  
30 август 2004 година  
Скопје

Министер,  
д-р **Реџеп Сељмани**, с.р.

**1149.**

Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 и 24/03), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 06.09.2004 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА  
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ  
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

<b>а) Моторни бензини</b>	<b>ден/лит.</b>
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 20,849
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 20,667
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 21,091
<b>б) Дизел гориво</b>	<b>ден/лит.</b>
- Д (ДИЗЕЛ)	до 21,627
<b>в) Масло за горење</b>	<b>ден/лит.</b>
- екстра лесно (ЕЛ)	до 20,806
<b>г) Мазут</b>	<b>ден/кг.</b>
- М - 1 (М)	до 10,796
- М - 2	до 10,769

2. Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

<b>а) Моторни бензини</b>	<b>ден/лит.</b>
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 58,50
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 55,00
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 55,50
<b>б) Дизел гориво</b>	<b>ден/лит.</b>
- Д (ДИЗЕЛ)	до 44,50
<b>в) Масло за горење</b>	<b>ден/лит.</b>
- екстра лесно (ЕЛ)	до 32,50
<b>г) Мазут</b>	<b>ден/кг.</b>
- М - 1 (М)	до 13,329
- М - 2	до 13,297

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.

Во малопродажните цени содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

<b>а) Моторни бензини</b>	<b>ден/лит.</b>
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	25,127
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	22,343
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	22,343
<b>б) Дизел гориво</b>	<b>ден/лит.</b>
- Д (ДИЗЕЛ)	12,485
<b>в) Масло за горење</b>	<b>ден/лит.</b>
- екстра лесно (ЕЛ)	3,136
<b>г) Мазут</b>	<b>ден/кг.</b>
- М - 1 (М)	0,100
- М - 2	0,100

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 0,40 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

<b>а) Моторни бензини</b>	<b>ден/лит.</b>
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 3,20
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 3,20
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 3,20

**б) Дизел гориво**

- Д (ДИЗЕЛ)

**ден/лит.**

до 3,20

**в) Масло за горење**

- екстра лесно (ЕЛ)

**ден/лит.**

до 3,20

**г) Мазут**

- М - 1 (М)

**ден/кг.**

до 0,40

- М - 2

до 0,40

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 07.09.2004 година.

Бр. 02-738/1  
6 септември 2004 година  
Скопје

Претседател,  
**Славе Ивановски, с.р.**

**1150.**

Врз основа на член 69 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003 и 40/2004), член 33 од Законот за банките („Службен весник на РМ“ бр. 63/2000, 37/2002, 51/2003 и 85/2003) и точка 29 од Одлуката за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002 - пречистен текст), гувернерот на Народна банка на Република Македонија на 01.09.2004 година, донесе измени и дополнувања на

**ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УПАТСТВОТО  
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ  
НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА  
АКТИВНИТЕ БИЛАНСНИ И ВОНИЛАНСНИ ПОЗИЦИИ  
НА БАНКИТЕ СПОРЕД СТЕПЕНОТ НА НИВНАТА  
РИЗИЧНОСТ**

I. Во Упатството за спроведување на Одлуката за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност бр. 289 од 20.01.2004 („Службен весник на РМ“ бр. 3/2004 - пречистен текст), се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во глава II, точка 5, потточка ж), алинеја 1, после бројот "31", се додаваат зборовите: "(со исклучок на делот од сметката 311 на кој се евидентира износот на задолжителната резерва во девизи)".

2. Во глава II, точка 5, потточка ж), алинеја 5, после бројот "351", се додава записка и броевите: "43, 53".

3. Во глава IV, точка 13, алинеја 12, зборот "употреба", се заменува со зборот "управа".

4. Во глава IV, точка 14, во втората алинеја, сврзникот "и" на крајот од реченицата се брише и после втората алинеја се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

"- негативни салда по тековни сметки;

- кредити врз основа на издадени кредитни картички; и".

5. Во глава V, точка 17 после ставот 1 се додава став 2 кој гласи:

"По исклучок на став 1 од оваа точка, банката престанува да пресметува камата на кредитите класифицирани во категоријата нефункционални кредити, согласно условите и критериумите предвидени со интерните акти, донесени од страна на надлежен орган на банката".

II. Овие измени и дополнувања влегуваат во сила во рок од 8 дена од денот на нивното објавување во Службен весник на Република Македонија, а ќе се применуваат од 30.09.2004 година.

III. Се задолжува Дирекцијата за банкарска регулатива да изготви пречистен текст на Упатството за спроведување на Одлуката за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност.

Бр. 4314  
1 септември 2004 година  
Скопје

Гувернер,  
**м-р Петар Гошев, с.р.**



www.slvesnik.com.mk  
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.  
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.  
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламирање 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.  
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.